

Врз основа на член 30, 48 и 49 од Законот за административни службеници (Сл. Весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.весник на РСМ бр. 275/19, 14/20, 215/21, 99/22), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирањеи максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен огласот (Сл весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл. весник на РСМ бр. 275/19, 14/20, 215/21, 99/22 и 208/24), Правилникот за систематизација на работни места во ЈПКД"Комуналец" – Струмица бр. 01--2252/1 од 26.04.2018 год. и Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈПКД"Комуналец" – Струмица бр. 01-4150/1 од 13.07.2022 год, директорот на ЈПКД"Комуналец" – Струмица објавува :

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С бр. 1/2026 год.
за унапредување на еден административен службеник

ЈПКД"Комуналец" – Струмица објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник за следното работно место:

1. Работно место Ред. бр. 110 - КДР 01 02 Б02 021 – Раководител на сектор за наплата на побарувања од физички лица.
Сектор за наплата на побарувања од физички лица.
Број на извршители 1 (еден) извршител.

Општи услови:

- Да е државјанин на РСМ,
- Активно да го користи македонскиот јазик,
- Да е полнолетен,
- Да има општа здравствена способност за работното место и
- Да не му е изречена казна со правосилна пресуда за забрана за вршење професија или должност.

Посебни услови:

- Ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки,
- Работно искуство најмалку пет години работно искуство во структурата од кои најмалку две година на раководно работно место во јавниот сектор, односно најмалку осум години работно искуство во структурата од кои најмалку три години на раководно работно место во приватниот сектор,
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија (англиски, француски, германски),
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- Потврда за положен испит за административно управување.

Потребни општи работни компетенции на напредното ниво:

- Учење и развој,
- Комуникација,
- Остварување резултати,
- Работење со други/тимска работа,
- Стратешка свест,
- Раководење,
- финансиско управување.

Распоред на работно време:

Работни денови во неделата од понеделник до петок;

Работни часови во неделата – 40 часа;

Распоред на работно време од 07,00 часот до 15,00 часот..

Плата: 49.850 денари.

2. На интерниот оглас може да се пријави административен службеник вработен во претпријатието, кој ги исполнува општите и посебните услови за работното место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работни места во ЈПКД "Комуналец" – Струмица, при што административниот службеник е потребно да ги исполнува и следните услови:

- Да е оценет со оцена "А" или "Б" при последното оценување;
- Да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на иста категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
- Да поминал најмалку две години на тековното работно место;
- Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

3. Рокот за поднесување на пријавата со доказите е пет (дена) од денот на објавување на интерниот оглас.

4. Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата и истата преку архивата на претпријатието ја доставуваат до одделението за управување со човечки ресурси.


5. Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат и доказите:

- Потврда за успешно реализирани обуки и /или
- Потврда за успешно реализирано менторство.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисија за селекција за унапредување формирана од страна на директорот на ЈПКД "Комуналец" – Струмица.



**ПРИЈАВА
ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ВО ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" - СТРУМИЦА**

1. PODATOCI ZA OGLASOT:

- Broj na interniot oglas: _____
- Reden broj na rabotното mesto za koe se prijavuva _____

2. LI^NI PODATOCI ZA KANDIDATOT:

- Ime : _____
- Prezime: _____
- Vraboten vo Sektor/oddelenie _____

3. PODATOCI ZA ISPOLNUVAWE NA POSEBNI USLOVI:

- Stepen na obrazovanie ili steknati krediti spored EKTS,
IV, VI, VII1, VA 60-120 kr., VI A -240kr., VIB-180 kr.,

Vid na obrazovanie:

- Obrazovna institucija _____
- Nasoka _____
- Datum i broj na diploma _____
- Podatoci za rabotno iskustvo _____ godini, meseci _____

4. PODATOCI ZA OCENUVAWE VO POSLEDNATA GODINA PRED OBJAVUVAWE NA INTERNIOT OGLAS

- _____
- _____

5. PODATOCI ZA IZRE^ENA DISCIPLINSKA MERKA 1 GODINA PRED OBJAVUVAWE NA INTERNIOT OGLAS _____

6. PODATOCI ZA RABOTNO MESTO NA ADMINISTRATIVNIOT SLU@BENIK VO POSLEDNI DVE GODINI PRED OBJAVUVAWE NA INTRERNIOT OGLAS _____

Izjavuvam pod moralna, materijalna i krivi~na odgovornost, deka podatocite navedeni vo obrazec za prijava za unapreduvawe se verodostojni i deka na barawe na nadle`niot organ }e dostavam dokazi, vo original ili kopija zaverena kaj notar.

Kandidatot koj vnel la~ni podatoci vo prijavata se diskvalifikuva od pnatamo{na postapka.

Data:

PODNOSITEL NA PRIJAVATA
